

РАЗВОЈ НА ЛИЧНИОТ КВАЛИТЕТ

1-Дневна програма



Во време кога брзиот живот, постојано наметнува тренд на технички вештини, неопходни за кариерен раст, кои во основа одразуваат класично одвојување од останатите, не смееме да заборавиме дека личните квалитети, играат еднаква, ако не и поголема улога при обликување на истиот. Уште повеќе, многу истражувања тврдат дека и самите „успешни,, лидери, се разликуваат токму преку таквите „ лични,, квалитети.

Според тоа, DOOR нуди програма која токму преку поттик на размислувања, вештини и алатки потребни за подобрување на личниот квалитет, ја креира потребната свест.

**Развој на личниот
квалитет**

Теми

- + Вовед во концептот на личен квалитет
- + Лични квалитети неопходни за еден професионалец
- + Фокус на персоналните квалитети
- + Совети и трикови за развој и зајакнување на лични квалитети

Цел на програма

- 1 Разбирање на концептот на личен квалитет
- 2 Свест за важноста на личните квалитети при обликување на професионален живот
- 3 Трикови и совети за развој и поодобрување на личен квалитет
- 4 Свест за корелација помеѓу извонреден личен квалитет и зголемена компетентност при продуктивност, односи и квалитет

Времетраење

1 Ден

#ЛИЧЕН КВАЛИТЕТ КАКО ОСНОВА ЗА СЕКОЈ НАРЕДЕН.

Распоред на програма

Вовед во концептот на личен квалитет

- + Што се лични квалитети?
- + Поврзување на лични квалитети и вештини
- + Како личниот квалитет се врзува за успех?

Лични квалитети на професионалци

- + Однос помеѓу лични квалитети и професионален живот
- + Лични квалитети на успешен лидер и успешен човек

Усовршување на лична дисциплина

- + Ефекти од лична дисциплина на работно поле

Квалитет преку самоувереност

- + Самодоверба како додадена вредност на професионален развој
- + Разлика помеѓу самоувереност и одбивање на барање помош при наложена потреба

Превземање на лична одговорност

- + Дефиниција на лична одговорност
- + Свест за лична одговорност како ориентација кон цел

Интегритет на работно место

- + Демонстрација на интегритет на работно место
- + Примери кои покажуваат како демонстриран интегритет додава вредност и обратно

Инспирација за најдобрата верзија од себе и од другите

- + Развој на поголема самоконтрола, самодоверба и само-мотивација
- + Креација и одржување на позитивен ментален став
- + Само – исполнето претскажување

Claus Moller филозофија за подобрување на личен квалитет

More information

If you would like to discuss any one of our programs please contact us.

T +389 71 39 19 59

E info@doortraining.mk